

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Б И Л Т Е Н

Бр. 432

ГОДИНА XXXVIII, Битола, 16.08.2017 година

Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник

М-р Офелија Христовска
Генерален секретар

Редакциски одбор

Проф. д-р Виолета Маневска, проректор
Факултет за информатички и комуникациски
технологии-Битола

Проф. д-р Светлана Николоска, проректор
Факултет за безбедност-Скопје

Проф. д-р Елизабета Бахтовска, проректор
Технички факултет-Битола

Проф. д-р Марјан Ангелески, проректор
Економски факултет-Прилеп

Д-р Елена К. Ристоска, советник

Уредник

Д-р Елена К. Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола

СОДРЖИНА

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за безбедност-Скопје	1
Правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација на Факултет за безбедност-Скопје	2

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго – 50401)	3
Одлука за прифаќање на наслов на тема на специјалистички труд на кандидатот Милка Стојаноска	7
Одлука за прифаќање на наслов на тема на специјалистички труд на кандидатот Катерина Ристеска	8

Република Македонија
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

бр. 01-486/1
12.06. 2007 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 66 од Законот за високото образование („Службеник весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), член 22 од Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/15), согласноста од Министерство за информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година, Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје на седницата одржана на 12.06.2017 година донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Член 1

Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за безбедност – Скопје, бр. 02-2/46 од 20.05.2016 година, за кој е добиена согласност од Министерство за информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

Во табеларниот приказ на работни места, во Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење, кај назив и/или звање на работно место Раководител на одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење, во работни задачи и обврски, алинеја 10, зборовите „во соработка со продеканот за финансии“ се бришат.

Член 3

Во табеларниот приказ на работни места, кај Помошно-технички лица, кај назив и/или звање на работно место Возач, во работни задачи и обврски, алинеја 3 се менува и гласи: „по налог на деканот или продеканите врши превоз на вработените со автобус на Факултетот“.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.



Република Македонија
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

бр. 01-486/2
12.06.2017 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 66 од Законот за високото образование („Службеник весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службеник весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), член 22 од Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службеник весник на Република Македонија“ бр. 11/15), согласноста од Министерство за информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година, Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје на седницата одржана на 12.06.2017 година донесе:

**ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ**

Член 1

Со овој Правилник се врши измена на Правилникот за внатрешна организација на Факултет за безбедност – Скопје, бр. 02-2/55 од 23.06.2016 година, за кој е добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

Член 9 став 1 се менува и гласа: „Факултетот има продекани: Продекан за настава, Продекан за наука и развој и Продекан за меѓународна соработка.“

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.



РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕТА
КИНЕЗИОЛОГИЈА (СПОРТ, ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ,
РЕКРЕАЦИЈА, КИНЕЗИТЕРАПИЈА ДРУГО -50401) НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 30.06.2017 година, донесе Одлука бр. 0441/1 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат за избор на наставник на научната област применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, друго-50401) во состав:

1. Ред. проф. д-р Митричка Џамбазовска- Старделова, претседател
2. Ред. проф. д-р Горан Никовски, член
3. Виш предавач д-р Тања Јовановска, член

Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ

На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха" од 20.06.2017 година, за избор на наставник на научната област применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, друго-50401 се пријави следниот кандидат:

м-р Ангелина Чокузовска

М-Р АНГЕЛИНА ЧОКУЗОВСКА

Биографски податоци

М-р Ангелина Чокузовска е родена на 9.10.1980 година во Битола. По завршувањето на основното образование, се запишала во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола насока општа, која ја завршила матурирајќи на тема од областа на физичкото образование.

На Факултетот за физичка култура на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се запишала во учебната 1999/2000 година. Во текот на студиите покажала особен интерес и активности во повеќе подрачја, а посебно во кинезиологијата и кинезитерапијата

Дипломирала на 19.07.2004 година со просечен успех 8,17 и се стекнала со називот дипломиран професор по физичка култура.

Постдипломски едукации

По дипломирањето се запишала на специјалистички постдипломски студии по кинезитерапија на Националната спортска академија во Софија, Бугарија. Успешно ги положила сите предвидени испити од постдипломските студии со висок просечен успе (9,50) и во 2008 година се стекнала со звањето специјалист по кинезитерапија.

Во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломските магистерски студии на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Испитите од последипломските студии ги положила со висок просечен успех (9,16) , а на 28.05.2014 година, успешно го одбрала магистерскиот труд „Споредба на моторните способности меѓу учениците со лордотично и кифотично лошо држење на телото и учениците со нормален телесен статус“, со што се стекнала со научен назив магистер по кинезиологија.

Движења во професијата

Во периодот 2011-2013 била наставник по физичко воспитување во основното училиште „Елпиди Караманди“-Битола.

Од 2009 до 2010 година била советник за истражување во сферата на здравата исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје.

Членства во здруженија и асоцијации

Член е на Федерацијата на спортските педагози на Македонија.

Наставна дејност

Во периодот 2009-2011 година, на Високата медицинска школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола била демонстратор по предметите Основи на кинезиологијата и Основи на кинезитерапијата.

Научна активност

М-р Ангелина Чокузовска е автор или коавтор на поголем број научни трудови од областа на кинезиологијата, во меѓународни индексирани научни списанија.

Учествувала во повеќе научни проекти реализирани од страна на Федерацијата на спортските педагози на Македонија.

Била учесник на повеќе меѓународни научни конференции за што поседува и сертификати и тоа:

-Меѓународна научна конференција: Физичко образование, спорт и кинезитерапија, Универзитет „Неофит Рилски,“ Благоевград, Бугарија, 3-4 ноември 2016 година;

- Меѓународна научна конференција : Современи тенденции, проблеми и иновации во физичкото воспитување и спортна факултетите; Универзитет за национална и светска економија, Катедра за физичко воспитување и спорт, Софија, Бугарија, 25 ноември 2016 година;

-Меѓународна научна конференција: Спортот и физичкото образование на младите, Федерација на спортските педагози на Македонија, Охрид, 30 септември-1 октомври, 2016 година.

Список на рецензирани трудови :

1. A. Ćokuzovska (2017). Basic Indicators for the Condition of the Motor Abilities at Female Students at the age of 17 and 18. *Resarch in Kinesiology*, Vol. 45 (2).
2. A. Ćokuzovska, A. Naumovski (2017). Дефинирањето на моторните способности кај женските од 17 години-со осврт на методолошки порационални и поегзактни факторски процедури /Defintion of the Motor Abilities at Female Students at the Age of 17 with Reference to More Rational and More Exact Methodological factor Procedures. *Resarch in Kinesiology*, Vol. 45 (2).
3. A. Наумовски, Г.Стојчевски, А.Чокузовска (2017). Основна анализа во компарацијата на факторската структура на некои антропометриски варијабли кај машките и женските од 17-годишна возраст. *Activities in Physical Education and Sport*, Vol.7, (2).
4. A. Наумовски, А. Димитровска (2016). Компарирање на методолошката егзактност на некои статистички постапки низ еден пример на истражување во кинезитерапијата. Меѓународна научна конференција Физичко образование, спорт и кинезитерапија, Универзитет „Неофит Рилски,“ Благоевград, Бугарија.
5. A. Naumovski, K. Bubalo, A. Ćokuzovska (2017). Razlike uspjeha izvođenja sportskih elemenata kod ispitanika istog uzrasta i pola iz različitih školskih sredina. *Activities in Physical Education and Sport*, Vol.7, (2).
6. A. Naumovski, K. Bubalo, A. Ćokuzovska (2017). Komparacije uticaja manifestnih i latentnih motoriĉkih varijabli na uspjeh sportskih elemenata. *Activities in Physical Education and Sport*, Vol.7, (2).

Оценка на трудовите

Објавените трудови, односно резултатите од истражувањата се карактеризираат со висок степен на познавање на предметот на истражувањето и содржат конкретен придонес на научната теорија и практиката. Во објавените трудови се применети соодветни основни и посебни научноистражувачки методи, а во заклучоците на трудовите се синтетизирани повеќе сознанија развојот на кинезиологијата.

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ

Врз основа на приложената документација, рецензентската комисија оцени дека кандидатката, м-р Ангелина Чокузовска ги исполнува условите, за избор во наставно звање, согласно Законот за високото образование, Статутот на Високата медицинска школа и Правилникот за единствени критериуми за избор.

Ценејќи ја стручната и научната дејност на кандидатката, Рецензентската комисија, едногласно констатира , дека м-р Ангелина Чокузовска има завршено прв и втор циклус академски студии и специјалистички студии од областа на кинезилогијата.

Комисијата исто така констатира дека кандидатката покажала способност за наставна и високостручна работа преку ангажманот како демонстратор на Високата медицинска школа.

Досегашните резултати на м-р Ангелина Чокузовска укажуваат дека таа ќе придонесува за осознавање и истражување на современите сознанија од доменот на кинезилогијата и нивна непосредна апликација. Со тоа, се цени дека таа е оспособена да ги трансферира своите знаења во нејзината наставно-образовна дејност. На тој начин, своите научни сознанија секојдневно ќе ги имплементира кај студентите, во текот на својата стручна активност, успешно обединувајќи ја теоретската и практичната дејност во својот работен ангажман .

Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид содржината на целокупната научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатката м-р Ангелина Чокузовска, Рецензентската комисија го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна активност на кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензентската комисија му предлага на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола, да ја избере кандидатката м-р Ангелина Чокузовска, за наставник во научната област: применета кинезилогија (спорт, физичко воспитување, рекреација, друго-50401) во наставно звање Виш предавач на висока стручна школа.

Рецензентска комисија:

1. Ред . проф. д-р Митричка Цамбазовска-Старделова, _____
2. Ред. проф. д-р Горан Никовски, _____
3. Виш предавач д-р Тања Јовановска, _____

Република Македонија
 Универзитет "Св. Климент Охридски"
 Висока специјална школа
 08-408/11
 30.06 17

Врз основа на член 58 од Правилникот за условите, критериумите и постапката за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, Наставничкиот совет на Високата медицинска школа – Битола, на седницата одржана на ден 30.06.2017 година донесе

О Д Л У К А

За прифаќање на наслов на тема на специјалистички труд

Член 1

Се прифаќа Извештајот од комисијата за прифаќање на насловот на темата од специјалистичкиот труд „*Ентерална и парентерална исхрана кај болни со карцином на желудник*“, од кандидатот Милка Стојанска, студент на втор циклус специјалистички стручни студии – *Специјализација за интензивна нега*.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Доставено до: - Именуваниот студент
 - Досие на студентот
 - Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола

Директор
 Проф. д-р Доминика Рајчиновска


Факултетска (Медицинска)
 Институт "Св. Климент Охридски" Битола
 ВЕДОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
 бр. 08-405/11
 30.06.2017

Врз основа на член 58 од Правилникот за условите, критериумите и постапката за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, Наставничкиот совет на Ведоката медицинска школа – Битола, на седницата одржана на ден 30.06.2017 година донесе

О Д Л У К А

За прифаќање на наслов на тема на специјалистички труд

Член 1

Се прифаќа Извештајот од комисијата за прифаќање на насловот на темата од специјалистичкиот труд „*Биохемиски промени при реуматски заболувања*“, од кандидатот Катерина Ристеска, студент на втор циклус специјалистички стручни студии – *Специјализација за биохемиски анализи*.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до: - Именуваниот студент
 - Досие на студентот
 - Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола

Директор
 Проф. д-р Доминика Рајчановска

